

ЏУДО ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
ул. 1732 бр. 1 (Градски Парк)
1000 Скопје, Македонија
Тел/Факс: +389 71303748 / +389 23131139
е-маил: office@judo.org.mk
www.judo.org.mk



JUDO FEDERATION OF MACEDONIA
ул. 1732 br. 1 (Gradski Park)
1000 Skopje, Macedonia
Tel/Faks: +389 71303748 / +389 23131139
email: office@judo.org.mk
www.judo.org.mk

Скопје, 19.11.2018 год.

ПРОПОЗИЦИИ

ЗА ДРЖАВНО ПРВЕНСТВО ВО ЏУДО ЗА СЕНИОРИ-КИ 2018

- ❖ Првенството ќе се одржи во спортската сала при ООУ „НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА - ДУЊА“ - Скопје со адреса на Ул. Михаил Чаков бр.9 (Населба - Кисела Вода) на **02/12/2018 година (недела)**, во организација на ЏФМ и техничка организација на ЏК “Суперџудо” – Скопје, ЏК “Работнички” - Скопје и ЏК “Ипон” - Скопје.

Џудо клубовите за официјалното мерење може да пријават неограничен број џудисти.

➤ **Право на учество** имаат џудисти родени 2003 година и постари кои се регистрирани во ЏФМ во 2018 година и имаат заверен лекарски преглед не постар од 6 месеци, кај специјалист по спортска медицина, сите други немаат право на настап.

➤ Џудистите кои припаѓаат на возрасната група кадети/ки родени 2003, 2002 и 2001 година задолжително да приложат согласност за учество потпишана од родителот и заверена на нотар и согласност за учество потпишана и печатирана од страна на одговорно лице/тренер на клубот.

➤ **Тежински категории:**

Сениори: 60, 66, 73, 81, 90, 100 , +100 Kg = 7 категории

Сениорки: 48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 Kg = 7 категории

➤ **Програма:**

Контролно мерење 08:00 – 08:15 часот

Пријавување на екипите 08:15 – 08:30 часот

ОФИЦИЈАЛНО МЕРЕЊЕ **08:30 – 09:15 ЧАСОТ**

Ждрепка 09:15 – 10:30 часот

Свечено отворање 10:30 – 11:00 часот

Почеток на натпреварите 11:00 часот

➤ **Траење на борбите**

Сениори - 4 минути

Сениорки – 4 минути

Натпреварите ќе се одржат по систем соодветно по бројот на пријавените натпреварувачи по категорија.

- **Пријавување на клубовите за учество на државното првенство за сениори-ки е задолжително од причини што Натпреварувачката комисија треба да ги обработи податоците за учесниците, со цел електронско водење и ждребање на натпреварот, пријавувањето трае најдоцна до 29/11/2018 година (четврток) на:**

✓ e-mail: office@judo.org.mk

Екипите кои нема да достават пополнета пријава со сите барани податоци (име презиме, категорија, датум на раѓање) во рокот, за да пријават натпреварувачи на лице место ќе треба да платат по 300,00 денари по натпреварувач.

Ве замолуваме да се придржувате кон сатницата, нема да биде толерирано каснење на Екипите.

Џудо Федерација на Македонија

Натпреварувачка комисија

Претседател,

Никола Божиновски с.р.

